

Предметна програма од втор циклус студии за изборен предмет				
1.	Насловна на ставниот предмет	Управување со ризици и осигурување во земјоделството		
2.	Код	АБ4210		
3.	Студиска програма	Агробизнис 4+1		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв,втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	I година/ II семестар	7.	Број на ЕКТС
				5
8.	Наставник	проф. д-р Климентина Попоска проф. д-р Елена Давитковска		
9.	Предуслови за запишувањена предметот	Заверен преходен семестар		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Оспособен за (компетенции): Со изучување на оваа дисциплина студентите ќе се стекнат со основни знаења за управување со ризиците во земјоделството, при што акцентот ќе биде ставен на осигурувањето, како стратегија и механизам за намалување на ризикот. Во таа смисла, студентите детално ќе се запознаат со природата и функциите на осигурувањето, економскиот придонес од примената на осигурувањето, како и улогата која што осигурувањето во земјоделството може да ја има во поттикнување и обезбедување на развој на секторот.			
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Вовед во ризици во земјоделството, • Видови на ризици во земјоделството, • Стратегии и механизми за управување со ризиците во земјоделството. • Дефинирање на осигурувањето во земјоделството, • Природа и функции на осигурувањето, • Економскиот придонес на осигурувањето во земјоделството, • Финансиски аспекти на осигурителните активности, • Осигурување на растително производство, • Осигурување на анимално производство, • Осигурување на стока во транспорт • Животната средина во аграрниот сектор во Република Македонија 			
12.	Методи на учење: Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.			
13.	Вкупен расположлив фонд на време	15 недели (13 недели предавања+2 недели консултации)		
14.	Распределба на расположливо време	5 ЕКТС x 30 часа = 150 часа		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часа
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часа
		16.2.	Самостојни задачи	45 часа
		16.3.	Домашно учење	45 часа
17.	Начин на оценување			

	17.1.	Тестови			60 бода	
	17.2.	Семинарска			30 бода	
	17.3.	Активност и учество			10 бода	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бод			5 (пет) (F)	
		од 61 до 68			6 (шест) (E)	
		од 69 до 76			7 (седум) (D)	
		од 77 до 84			8 (осум) (C)	
		од 85 до 92			9 (девет) (B)	
		од 93 до 100			10 (десет) (A)	
19.	Услов за потписи полагањена завршен испит		Редовностна настава и вежби, проектна задача			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Механизми на интерна евалуација			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Волвганг Емент Ц. и Тереза М.	Основи на ризик и осигурување	Академски печат, Скопје	2009
		2.	Петер Калоу	Прирачник за процена и менаџмент на ризиците на животната средина	Датапонс	2009
		3.	Прирачник Агенција за финансиска поддршка воземјоделството и руралниот развој	Осигурување во земјоделството	Агенција за супервизија на осигурување	2012
		4.	Ramiro Iturrioz	Agricultural Insurance	The World Bank	2009
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Jesús Antón	Managing risk in Agriculture: A holistic approach	OECD	2009
		2.	Jim Roth & Michael J McCord	Agricultural Micro-insurance Global Practices and Prospects	The MicroInsurance Centre, LLC;	2008
		3.	Swiss Re.	Insurance in Emerging Markets: Sound Development; Greenfield for Agricultural Insurance	Sigma	2007